

SOPHOS XG FIREWALL

ДО 100% ПОПУСТ
НА УРЕДИТЕ ОД XG СЕРИЈАТА

ПРЕФРЛЕТЕ СЕ НА SOPHOS XG FIREWALL И ДОБИЈТЕ ДО 100% ПОПУСТ НА ХАРДВЕРОТ

Искористете ја наградуваната технологија за заштита на мрежата од следната генерација - **Sophos XG Firewall** и добијте до 100% попуст на хардверскиот уред.


Нашата специјална понуда е применлива при замена за решенија за firewall од конкуренцијата, кои се во [Gartner Magic Quadrant for Network Firewalls](#), како и замена за решенијата на Cyberoam и Sophos SG Firewall.

Доколку се префрлите на Sophos XG Firewall, ќе добиете 50%, 75%, па дури и 100% попуст на уредите од серијата XG. Вие треба само да нарачате хардвер заедно со едногодишна, двогодишна или тригодишна претплата за FullGuard, FullGuard Plus, EnterpriseGuard или Enterprise Plus.

Префрлете ја вашата мрежна безбедност на Sophos XG Firewall со една од трите опции и добијте уште повеќе:

1. 50% попуст на нов хардвер со едногодишна услуга
2. 75% попуст на нов хардвер со двегодишна услуга
3. 100% попуст на нов хардвер со тригодишна услуга

Заедно со новиот XG Firewall, исто така можете да добиете 50% попуст за било кои решенија за заштита на Sophos Central.



50%
Discount

75%
Discount

100%
Discount

Услови на понудата:

- Оваа понуда важи за сите уреди од серијата XG, освен XG 86, XG 86w, XG 106 и XG 106w и само во комбинација со едногодишна, двогодишна или тригодишна претплата.
- Понудата се однесува на едно од следниве нивоа на услуги: FullGuard, FullGuard Plus, EnterpriseGuard или EnterpriseGuard Plus.

Кои се предностите на Sophos Firewall понудата?

- XG Firewall: Напредна видливост, заштита и одговор, плус интеграција со производите на Sophos Endpoint, за да овозможите 100% искористеност на апликацијата
- XG Firewall: Целосно on-box известувања без дополнителни трошоци
- XG Firewall: Sandstorm sandboxing со deep learning за идентификување на познати и непознати закани (потребна е претплата за Plus)

Користење на понудата:

Повикајте се на оваа понуда кога правите нарачка во **КАБТЕЛ - Gold Partner** на **SOPHOS**.

**Дознајте повеќе за SOPHOS XG
серијата на www.kabtel.mk**



KABTEL

КАБТЕЛ доел, Перо Наков 1, ЖАС I кат, Скопје, 02/3103 - 230, info@kabtel.mk, www.kabtel.mk



Sophos
Gold
Partner

Важност на понудата Sophos XG Firewall:

- Понудата е важечка до 31 декември 2020 година.
- Оваа понуда е валидна само во земјите од Источна Европа и е достапна единствено за нарачки во КАБТЕЛ, Gold Partner на SOPHOS.
- Понудата се однесува на Sophos XG Firewall хардверот од иста класа на изведба и иста количина уреди како и постоечкото конкурентско решение кое треба да се замени.
- Набавката мора да вклучува едногодишна, двогодишна или тригодишна претплата за FullGuard, FullGuard Plus, EnterpriseGuard или EnterpriseGuard Plus и хардвер за серија XG. Имајте во предвид дека набавките за хардвер за сериите XG 86, XG 86w, XG 106 и XG 106w не се вклучени во оваа понуда.
- Кога правите нарачка како замена за конкурентен Firewall, клиентот мора да обезбеди доказ за истото, како на пример модел и сервиски број на постоечкото решение.
- Постоечките корисници и обновувањата на лиценците на Sophos XG Firewall експлицитно се исклучени од оваа понуда.

- Оваа понуда не може да се комбинира со други промотивни понуди на Sophos.
- Понудата е применлива како замена за Firewall решенијата на конкурентите од [Gartner Magic Quadrant for Network Firewalls](#), како и замена за решенија за Cyberoam и Sophos SG Firewall.
- Партнерите и учесниците во оваа понуда мора да ги почитуваат сите применливи закони за спречување на мито и антикорупција и политиката на SOPHOS, достапна на <https://www.sophos.com/en-us/legal/sophos-antibribery-policy.aspx>.
- Софос може, според своето дискреционо право, да дисквалификува било кој учесник од оваа понуда и да ја измени, суспендира или раскине оваа понуда, целосно или делумно, во било кое време и од било која причина. Во случај на спорови во врска со оваа понуда или овие услови, одлуката на SOPHOS ќе биде конечна.
- Оваа понуда е не важечка доколку е забранета со закон и е предмет на важечките закони и регулативи. Клиентите се согласуваат дека Sophos и КАБТЕЛ нема да одговараат за било каква загуба или штета што би можела да произлезе од оваа понуда.

Пакети Sophos XG Firewall со вклучени карактеристики

За врвна заштита, оптимално задоволство и ваше спокојство, набавете еден од пакетите

Што добивате?	пакет EnterpriseProtect Plus	пакет TotalProtect Plus
Base Firewall Firewall, IPsec and SSL VPN, Wireless Protection (APs sold separately)	✓	✓
Network Protection IPS, SD-RED, HTML5 VPN, ATP, Security Heartbeat	✓	✓
Web Protection Anti-malware, Web and App visibility, control, and protection	✓	✓
Email Protection Anti-spam, SPX Email Encryption, and DLP		✓
Web Server Protection Web Application Firewall and reverse proxy		✓
Sandstorm Protection cloud-sandbox technology plus extensive AI-based threat analysis	✓	✓
Enhanced Support 24x7 support, security and software updates, adv. exchange warranty	✓	✓
XG Series Hardware Appliance Multi-core Intel processor, solid-state storage, flexible connectivity	✓	✓



KABTEL

КАБТЕЛ доел, Перо Наков 1, ЖАС I кат, Скопје, 02/3103 - 230, info@kabtel.mk, www.kabtel.mk



Sophos
Gold
Partner